

Оглас за набавка на микроклиматски мониторинг систем и хидрометролошка станица со напојување со соларна енергија

“Modern Tools for Wildfires’ and Floods’ Risk ountial forecast and monitoring and innovative techniques for citizens’ safeguard awareness and preparedness”PREVEN-T

Рок за аплицирање до 16.12.2022 година



Оглас за набавка на микроклиматски мониторинг систем и хидрометролошка станица со напојување со соларна енергија
за потребите на проектот “Modern Tools for Wildfires’ and Floods’ Risk ountial forecast and monitoring and innovative techniques for citizens’ safeguard awareness and preparedness”PREVEN-T
Национален парк Пелистер Битола

Огласот е отворен до **16.12.2022** година.

Референтенброј: **CN2-SO2.4-SC049/TD3**

Националниот парк “Пелистер” Битола објавува:

ПОКАНА

**ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДА ЗА НАБАВКА НА
МИКРОКЛИМАТСКИ МОНИТОРИНГ СИСТЕМ И ХИДРОМЕТРОЛОШКА
СТАНИЦА СО НАПОЈУВАЊЕ СО СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА**

Предмет на набавката: **Набавка на микроклиматски мониторинг систем и хидрометролошка станица со напојување со соларна енергија**

Набавката ќе се спроведе во согласност со PRAG правилата за доделување на договор за јавни набавки на Европската Комисија. Комплетната тендерска документација е достапна во електронска форма на веб страната на Националниот парк “Пелистер” и може да ја превземете од <https://www.park-pelister.com>

Истата содржи:

A. Инструкции за понудувачите

B. Драфт договор со посебни услови и анекси:

1. Општи услови на договорот за јавна набавка
2. Посебни услови
3. Анекс i: основни услови
4. Анекси ii+iii: техничка спецификација + техничка понуда (според потребите на проектот)
5. Анекс iv: финансиска понуда
6. формулари

C. Други информации:

1. Извештај за усогласеност на документи
2. Извештај од евалуација на понудите

D. Образец на понуда, изјава за непостоење судир на интереси

Подетални информации за начинот на спроведување на постапката за јавна набавка на возила се содржани во Прирачникот за спроведување на постапки за јавни набавки на Европската комисија или the **Practical Guide and its annexes (PRAG)**, на следниот линк: <https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/1.+Introduction>

Однапред Ви благодариме на соработката и очекуваме да ја добиеме вашата понуда пред крајниот рок утврден во точка 2 од Инструкциите за понудувачите. Ве молиме да ја испратите на адресата и според барањата дадени во точка 10. Со поднесување на понуда ќе прифатите да добиете и звестување за исходот на постапката по електронски пат.